




-
---

02.09.2021
. 10            56

. 047/551- 903
----------------



1.

(„ „ 50 1 3  
O „ .5/02) 71 1 3  
8/2015 11/2015) („ „ .7/2010, 13/2013,

01.01.2021 - 01.06.2021 ( )

01.01.2021 - 01.06.2021

( ),  
30.08.2021 .

.09-1821/1  
02.09.2021 . .

86 („  
„ .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015), 32 4  
“ 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 192/15)  
30.08.2021 ,

- 01.06.2021 ( ), 01.01.2021

1.

01.01.2021 - 01.06.2021 (

).

.08-1728/2

30.08.2021 . .

2.

(„ „ 50 1 3 71 1 3  
O („ .5/02) „ .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)

30.08.2021

.09-1821/2  
02.09.2021

(„ 36 1 („  
„ .5/2002) 23 1 1 132  
„ .7/10,13/13,8/2015 11/2015)  
30.08.2021 ,

1

13.07.2010 07-1452/4 („ „ .7/10),  
(„ .08-1796/7 27.07.2015 „, .13/13), .07-3736/40 06.12.2013  
( „ „, .08/15)

„ .11/15), .08-2623/4 29.10.2015 („  
:

- 3 3, 9, 22, 65 2 2, 72 3, 77 „  
81 1 7, „ 2 „ „ „  
2

“.

.08-1728/3

30.08.2021

**3.**

(,, 50 1 3 71 1 3  
” .5/02) „ .7/2010, 13/2013,  
O („  
8/2015 11/2015)

” – .

2021/2022

”

” – .

2021/2022

,  
30.08.2021

”

.09-1821/3

02.09.2021

(,, 23 1 33 ” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)

49 (,,

“ . 161/19 229/20)  
30.08.2021 ,

” - . 2021/2022

1. ”  
- . 2021/2022 , . .03-169/1  
13.08.2021 .

.08-1728/4  
30.08.2021 . .

**4.**

(,, 50 1 3 ” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)

” - . 2021/2022 .

” - . 2021/2022 , ”  
30.08.2021 .

.09-1821/4  
02.09.2021 . .

(,, 23 1 33  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
49 (,,

“ .161/19 229/20)  
30.08.2021 ,

” - . 2021/2022 ,

1. ” - .  
2021/2022 , . .01-208/1  
12.08.2021 .

.08-1728/5  
30.08.2021 . .

**5.**

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)

” - . 2021/2022

” - . 2021/2022 ,  
30.08.2021 .

.09-1821/5  
02.09.2021 . .

86 (,,  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.08.2021 ,  
” - . 2021/2022

1. ” - .  
2021/2022 , . .01-89/1  
12.08.2021 .

.08-1728/6  
30.08.2021 . .

6.

50 1 3  
(,, ” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)

” - 2021/2022 ”

” - 2021/2022 , ”  
30.08.2021 .

.09-1821/6  
02.09.2021 . .

(,, 23 1 33  
49 ” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
“ .161/19 229/20)  
30.08.2021 ,  
” - 2021/2022 ,

1. 2021/2022 , ” -  
.03-93/2 12.08.2021

.08-1728/7  
30.08.2021

7.

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)

” - 2021/2022 ”

” - 2021/2022 , ”  
30.08.2021 .

.09-1821/7  
02.09.2021



(,, 23 1 33  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
49 (,,

“ . 161/19 229/20)  
30.08.2021 ,

” - 2021/2022 ,

1. 2021/2022 , ” -  
” .01-243/1 13.08.2021

.08-1728/8  
30.08.2021 . .

**8.**

(,, 50 1 3  
” .5/02) 71 1 3  
O (,, ” .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)

” - . 2020/2021

” - . 2020/2021 ,  
30.08.2021 .

.09-1821/8  
02.09.2021 . .

86                      („  
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)  
30.08.2021                      ,  
                    „                      ” – .                      2020/2021

1.                      „                      ” – .  
                    2020/2021                      ,                      . .03-193/1  
07.07.2021                      .

.08-1728/9  
30.08.2021                      . .

**9.**

(„                      ”                      50                      1                      3                      71                      1                      3  
                    O                      („                      .5/02)                      ”                      .7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015)

20                      „                      .  
                    2021/2022

20                      „                      .  
2021/2022                      ,                      .  
30.08.2021                      .

.09-1821/9  
02.09.2021                      . .

53 4 5  
 ( . .161/2019) 23 1 47  
 (“ ” .7/2010,  
 13/2013, 8/2015, 11/2015)  
 30.08.2021 :

A

20

” “ .  
 2021/2022

1

20

2021/2022

“ “ . :

1.		I-3 III-2	1	5
2.		II-3 IV-2	1	5
3.		I-2 IV-1 V-2	1	5
4.		I-1 IV-1	1	2
5.		II-6 III-2	1	8
6.		5		25

2021/22

4 ( ) :

1.		VI1	1	6
2.		VII1	1	4
3.		VIII1	1	1
4.		IX1	1	5
5.		4		16

4 5 41

2021/22 2 ( ) 4 ( )

1.		I-1	1	1
2.		II-2 IV-3	1	5
3.		III-4	1	4
4.		I-2 V-1	1	3
5.		II-4 III-2	1	6
6.		II-4 III-1 V-3	1	8
		2 4		27

2021/22 4 ( ) :

1.		VI2	1	9
2.		VII2	1	9
3.		VIII2	1	8
4.		IX2	1	9
5.		4		35

19 104 9 10

2

” ”

. 08-1728/10

30.08.2021

10.

(„ „ 50 1 3  
O („ .5/02) 71 1 3  
8/2015 11/2015) „ .7/2010, 13/2013,

20 „ „  
2021/2022 .

20 „ „  
2021/2022 „ „  
30.08.2021 .

.09-1821/10  
02.09.2021 . .

( . 53 4 5  
„ .161/2019) 23 1 47  
13/2013, 8/2015, 11/2015) („ „ .7/2010,  
30.08.2021 :

A  
20  
„ „ O  
2021/2022

1

2021/2022 „ „ :  
) : I - V

1. . - 6 - 1 ( )

2. . -5 -1 ( )
3. . -2 -1 ( )
4. . -7 -1 ( )
6. . -4 -1 ( )
7. . -7 -1 ( )
- ) I – VIII .
- 1.. . -2 -1 ( )
2. . -I 4 -1 ( )
3. . -VI 5 -1 ( )
4. . -VII 5 -1 ( )
5. . -VIII .3 -1 ( )
6. . -IX .2 -1 ( )
7. . -I .6 -1 ( )
8. . -1 -1 ( )

2

”.

”

. 08-1728/11  
30.08.2021

11.

(„ O 8/2015 11/2015) „ 50 .5/02) 1 3 71 1 3 „ .7/2010, 13/2013,

20 „ 2021/2022. „ .

20 2021/2022, 30.08.2021 . „ „ .

.09-1821/11 02.09.2021 . .

( . 53 4 5 .161/2019) 23 1 47 „ .7/2010, 13/2013, 8/2015, 11/2015) 30.08.2021 :

A 20 „ 2021/2022 „ .

1

20

2021/2022			“	“
:				.
...	:			
II	-2	.		2
...	:			
II	-3	.		3
III,IV	-3	.		1+2
...	:			
I,IV	-2	.		1+1
III,V	-4	.		2+2
...	:			
I,II,III,V,	-6	.		2+1+1+2
.				
I,V	-9	.		6+3
III	-2	.		2
IV, V	-6	.		3+3
I, II,III	-14	.		5+8+1
VI	-8	.		.



VII	- 11	.	.
VIII	- 9	.	.
IX	- 20	.	.

2

”.

. 08- 1728/12  
30.08.2021

**12.**

(,, O 8/2015 11/2015) (,, ” .5/02) 50 1 3 71 1 3 .7/2010, 13/2013,

20

2021/2022

20

2021/2022 .,  
30.08.2021 .

.09-1821/12  
02.09.2021

( . 53 4 5 .161/2019) 23 1 47  
 (“ ” .7/2010,  
 13/2013, 8/2015, 11/2015)  
 30.08.2021 :

A

20

”  
 2021/2022

1

20

2021/2022

“ “ :

1	1	13
2	1	13
3	2	17
4	2	16
5	3	9
6	3	12
7	4	16
8	4	14
9	5	15
10	5	21
11	6	17
12	6	15
13	7	12
14	7	12
15	8	18
16	8	16
17	9	13
18	9	13

19	9	12
20	.                      3-5	3
21	.                      1	1

2

”

”

. 08- 1728/13

30.08.2021

**13.**

(,,                      50                      1                      3                      71                      1                      3  
 O                      ”                      .5/02)                      ”                      .7/2010, 13/2013,  
 8/2015                      11/2015)                      (,,

20

2021/2022

”

“

20

2021/2022

30.08.2021

”

“

.09-1821/13

02.09.2021

( . 53 4 5 .161/2019) 23 1 47  
 (“ ” .7/2010,  
 13/2013, 8/2015, 11/2015)  
 30.08.2021 :

A

20

2021/2022

1

20

2021/2022

“

“

:

- 1. 1 - - 11
- 2. 2 - - 15
- 3. 3 - - 9
- 4. 4 - - 15
- 5. 5 - - 10
- 6. 7 - - 16
- 7. 8 - - 8
- 8. 9 - - 7
- 9. 9 - - 11
- 10. 9 - -14
  
- 11. - . 1- 8 , 2 - 5 , 3-13 ,4 -8  
 ,5-9 .
  
- 12. . -4 -1 -4 , -2 .

2

”

”

.08- 1728/14  
30.08.2021

14.

(,, O 8/2015 11/2015) „ 50 .5/02) 1 3 71 1 3 ” .7/2010, 13/2013,

25

”

“

2021/2022

25

”

“

2021/2022 ,  
30.08.2021

.09-1821/14  
02.09.2021

28 3 („  
 “ . 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002,  
 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008,  
 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,  
 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016, 67/2017, 64/2018)  
 23 1 47 („ ”  
 .7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)  
 30.08.2021 :

A

“ 2021/2022 25 ”

1

25 2019/2020 . . “ ” –  
 :

1. –
2. , 13 , 24
3. – , 7 .
4. – , 6 .
5. – – / 10 .

6.		-	/	-
7.	( , - )	2	.	-
8.		-	/	-
9.				16 , .
10.		-		16 .
11.		-		11 .
12.		-		7 .
13.		-		8 .
14.		9	.	-
15.		-		23 .
16.		-		17 .
17.		-		11 .
18.		-		10 .
19.		-		6 .
20.		-	/	-
21.		10	.	-
22.		-		2 .
23.		-		21 .
24.		-		26 .
				10 .

25. — , 7 .

26. — , 17 .

27. — —

22 .

2

” ”

.08- 1728/15

30.08.2021

15.

(,, ” 50 1 3 71 1 3

0 (,, .5/02) ” .7/2010, 13/2013,

8/2015 11/2015)

2021

2021 ,

30.08.2021 .

.09-1821/15

02.09.2021



32/2020) („ . 23 1 7 ” . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015) („ . 16 1 2 . . 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18 30.08.2021 . :

–  
10 –

2021

I.

2021

10-

2021 . .08-2126/20 18.12.2020  
:

V. ; 18 19 ( ) :

V.

18. отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички проект (УП) вон опфат на урбанистички план, за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи ( А1.6 – други станбени куќи –виле и слично ) К 346/ 17 КО Стење Општина Ресен и истиот ќе биде во огласност Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл. Весник на РСМ бр. 225/20 и Согласно Законот за урбанистичко планирање Сл.весник на РСМ бр. 32/20 ).

Границите на планскиот опфат :

а Урбанистички проект (УП) вон опфат на урбанистички план, за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи ( А1.6 – други станбени куќи –виле и слично ) К 346/ 17 КО Стење Општина Ресен во целост се поклопува со катастарската парцела КП 346/17,КО Стење.

Вкупна површина на плански опфат:

на Урбанистички проект (УП) вон опфат на урбанистички план, за формирање на градежна парцела со намена А1 – домување во куќи ( А1.6 – други станбени куќи –виле и слично ) КР 346/ 17 КО Стење Општина Ресен, е со површина од 328,7м<sup>2</sup>.

проект .

19. Изработка и отпочнување на постапка за донесување на Урбанистички проект (УП) за изработка во Општ Акт за с. Волкодери, за формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери, со намена Е2 – згради и комплекси на инфраструктурните системи, (Е2.1 –бензински пумпи), с.Волкодери Општина Ресен и истиот ќе е во согласност Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл. Весник на РСМ бр. 225/20 и Согласно Законот за урбанистичко планирање Сл.весник на РСМ бр. 32/20).

Границите на планскиот опфат :

Урбанистички проект (УП) за изработка во Општ Акт за с. Волкодери, за формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери, со намена Е2 – згради и комплекси на инфраструктурните системи, (Е2.1 –бензински пумпи), с.Волкодери Општина Ресен. Во предложениот проектен опфат, основната класа на намена се дефинира како заштитен појас на регионален пат Р-1307, во кој се лоцира објекти со намена Е2 –згради и комплекси на инфраструктурни системи,(Е 2.1 –бензиски пумпи) со компатибилни класи на намена од Б1, Д1,Д3. Границите на проектниот опфат во целост се поклопува со катастарската парцела КП 241 КО Волкодери с. Волкодери, Општина Ресен.

Вкупна површина на проектниот опфат:

на Урбанистички проект (УП) за изработка во Општ Акт за с. Волкодери, за формирање на градежна парцела на КП 241 КО Волкодери, Општина Ресен, е со површина од 3360,00м<sup>2</sup>.

Урбанистичкиот проект ќе биде финансиран од правно лице.

. 08 - 1728/16  
30. 08. 2021 .

16.

(,,	50	1	3	71	1	3
O	”	.5/02)		”	.7/2010,	13/2013,
8/2015	(,,	11/2015)				

	( )	241	,
2 -		( 2.1 -	,
	) .		
	( )	241	,
2 -		( 2.1 -	,
) .			
30.08.2021	,		

.09-1821/16  
02.09.2021

(“ 23 32/2020) 16 1 1 23 1  
6 ( . „, 7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015), 30.08.2021

( )  
241 , 2 -  
, ( 2.1 - )  
1

( )  
241 , 2 -  
, ( 2.1 - ), .

( )  
241 , 2 -  
, ( 2.1 - ), .  
. 225/20  
. 32/20 .

:

( )  
241 , 2 -  
, ( 2.1 - ), .  
, -1307,  
, ( 2.1 -  
) 2 -  
1, 1, 3.  
241

:

( )  
 241 , ,  
 3360,00 2. , ,  
 2  
 / / . o  
 3

.08-1728/17  
 30.08.2021

**17.**

(,, O 8/2015 11/2015) 50 1 3  
 ,, ” .5/02) 71 1 3  
 ,, ” .7/2010, 13/2013,

( ) 1 K 346/ 17 ,

( ) 1 K 346/ 17 ,

,  
 30.08.2021 .

.09-1821/17  
 02.09.2021

(“ 23 32/2020) 16 1 1 23 1  
6 ( . „, 7/2010, 13/2013,  
8/2015 11/2015), 30.08.2021

( )  
1 – ( 1.6 –  
– o) K 346/17  
1

( )  
1 – ( 1.6 –  
o) K 346/ 17 . –

( )  
1 – ( 1.6 –  
– o) K 346/ 17

75  
. . 225/20  
. . 32/20 )

:  
( )  
1 – ( 1.6 –  
– o) K 346/ 17  
346/17, .

:  
( )  
1 – ( 1.6 –  
o) K 346/ 17 , 328,7 2. –

o

/                      /  
3

.08-1728/18  
30.08. 2021

**18.**

(„                      „                      50                      1                      3                      71                      1                      3  
o                      („                      .5/02)                      „                      .7/2010, 13/2013,  
8/2015                      11/2015)

(„                      „                      .24/2021)

08-1957/4                      07.02.2008.

(„                      „                      .24/2021)

08-1957/4                      07.02.2008 ,  
30.08.2021

.09-1821/18  
02.09.2021



1                      26                      5,                      82                      2,                      84                      2                      86  
1                      36                      1                      15                      („                      „  
(„                      „                      .5/02),                      :  
30.08.2021                      ,

„                      „                      .24/2021)n                      („  
08-1957/4                      07.02.2008  
1  
3                      1                      .61“  
„                      .7 / ”                      2“                      1  
2  
4                      1                      ”                      “  
”                      “  
4                      1                      3                      ”                      ”  
-                      “  
4                      1                      4                      ”                      15-                      ”  
“  
4                      1                      “  
”                      ,                      4                      1                      15                      ”                      “                      ”                      ”  
”                      “                      ”                      “  
4                      1                      16                      “  
”                      -                      “  
4                      1                      16                      ”                      :  
)  
)  
)

3

5 1 ” “ ” “ ” “ ”  
” “ “ ” “ ” “ ” “ ”  
5 2 ” “ “ ” “ ” “ ”  
5 3 ” “ “ ” “ ” “ ” “ ”

4

6 : ” ’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .

5

7 : ” -  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .  
’ . . . . .

-  
-  
-  
-  
-  
-

8

6

9

1

7

9

2

9

5

3 ( )

8

11

11 -

11 -

15%

( )

1

1

1

30

1

“

9

12

1

”

“

12

2

”

“

“

10

13

1

”

“

”

“

11

16

:  
31

”

,

12

“).

(,

.08-1728/19

30.08.2021

19.

(„ „ 50 1 3  
O „ .5/02) 71 1 3  
8/2015 11/2015) („ „ .7/2010, 13/2013,

2022 .  
„11- „ .  
2022 .  
„11- „ ,  
30.08.2021 .

.09-1821/19  
02.09.2021

86 („ „ 20-  
„ .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015) „  
(„ „  
27/14, 199/14, 27/16, 35/18, 198/18 143/2019)  
30.08.2021 ,  
2022 „11- „ – ,

1. 2022 „11-  
„ – , . .04-178/1 05.08.2021 .

.08-1728/20  
30.08.2021

20.

(„ O 8/2015 11/2015) „ 50 1 3 .5/02) 71 1 3 „ .7/2010, 13/2013,

- ( )

- ( )

30.08.2021 , .

.09-1821/20  
02.09.2021

..

„ .5/02 ), 36 1 15 ( „  
23 1 36 ( „  
„ .7/2010, 13/2013, 5/2015 11/2015),  
30.08.2021 , :

( )

-

1

( ) O : 9 ( )  
HP 255 G8 R3-3250U 15 “8GB /256GB SSD so Win Pro 10 64 Bit  
Backpack ADDISON ( ),  
36 MatePad T10s, ,  
:

- 1. “ “ - 2 ( ) ( ) 10 ( )
- 2. ” o “ - 2 ( ) ( ) 15 ( )
- 3. ” “ - 2 ( )
- 4. ” “ . - 1( ) ( ) 5 ( )
- 5. ” ” . - 1( ) ( ) 3( )
- 6. ” ” . - 1( ) ( ) 3 ( )

2

( )

3

4

”

.08-1728/21  
30.08.2021 .

. .

21.

(„ „ 50 1 3  
O („ .5/02) 71 1 3  
8/2015 11/2015) „ .7/2010, 13/2013,

30.08.2021

.09-1821/21  
02.09.2021

46 („  
1 „ . 32/2020) 22 1  
„ .05/2002),  
30.08.2021 :

1.

1

46 („  
„ . 32/2020).



2.

-

( ) ,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

.

,

,

.

.

3.

2

:

-

,

-

-  
-  
-  
-

5 6

/

/

,  
,

,

,

.

2, 3 4

a

/

30

.

,

,

,

.

,

,

,

.

.

3

4

4.

5

,

.

.

”

“ .20 -

.

6

.

,

,

.

.

.

/

/

,

.

7

,

.

.

.

.

8

” “ ” “

“ ”

9

10

11

/

/

5.

12

13

“

“

. 08 -1728/22  
30. 08.2021 .

. .

**СОДРЖИНА:**

1.	Заклучок по	01.01.2021	- 01.06.2021	(	
	).....				.1
2.					.2
3.				”	”
— .		2021/2022			.4
4.				”	” -
.		2021/2022			.5
5.				”	” - .
		2021/2022			.6
6.				”	” -
		2021/2022			.7
7.				”	” -
		2021/2022			.8
8.				”	” -
.		2020/2021			.9
9.					20
		”	.		
	2021/2022				.10
10.					20
		”	” .		
	2021/2022				.12
11.					20
		”	” .		
	2021/2022.				.14
12.					20
		”	“	2021/2022	
	.....				.17

13.				20
		”	“	
	2021/2022	.....		.19
14.				25
		”	“	2021/2022
		.....		.21
15.				
		2021	.....	.24
16.		( )		
			241	,
				2 –
			, ( 2.1 –	
	) .	.....		.28
17.		( )		
			1 K 346/ 17	,
		.....		.30
18.				
		(„	“	.24/2021)
	08-1957/4	07.02.2008.....		.32
19.			2022	.
	“	.....		„11-
				.36
20.		( )		–
		.....		.37
21.		.....		.39